

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК

НА ОПШТИНА ВАСИЛЕВО

Број 5

Год. XXI

02 Април 2018 г.

примерокот е бесплатен

www.opstinavasilevo.gov.mk

opstina_vasilevo@yahoo.co.uk



Содржина:

8 - ма седница

Совет на општина Василево

1. **Одлука** за усвојување на Завршната сметка на ОУ „Гоце Делчев“, Василево за 2017 год.03
2. **Одлука** за усвојување на Годишен План за вработување на ООУ „ Гоце Делчев „ Василево за 2019 година.....04
3. **Одлука** за усвојување на Годишен План за вработување на Општина Василево за 2019 година.....05
4. **Програмата** за спроведување на општите мерки за заштита на населението од заразни болести во 2018 година.....07
5. **Решение** за разрешување и именување на членови и претседател на Управниот одбор на ЛПКД „ Турија „ Василево.....10
6. **Решение** за разрешување и именување на членови и претседател на Надзорниот одбор на ЛПКД, Турија “ Василево.....11
7. **Одлука** за усвојување на измена и дополнување на Финансовиот извештај за надоместок на ОИК – Василево и ИО од општина Василево за локални избори 2017 година.....12
8. **Решението** за разрешување и именување на претседател на Комисијата за финансирање, буџет и локален економски развој13

9. **Решение** за разрешување и именување на член на Комисијата за урбанизам, комунални дејности и заштита ба животната средина.....13
10. **Решение** за разрешување и именување на член на Комисијата за еднакви можности.....14
11. **Одлука** за усвојување на Годишниот извештај за спроведување на Програмата за развој на Југоисточниот плански регион 2015-2019 за 2017 година.....14
12. **Одлука** за усвојување на Годишниот извештај за работата на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион за 2017 година.....15
13. **Одлука** за утврдување на приоритетен проект кој ќе се финансира од Европската инвестициона банка.....16
14. **Изјава** дека Општина Василево ги исполнува условите за добивање на средства од Европскатаинвестиционабанка.....17
15. **Одлука** за одобрување на финансиски средства на **ЈЗУ „Општа Болница“ Струмица**.....18
16. **Одлука** за усвојување на Годишен план за вработување на ЈОУДГ „Прва радост“ Василево за 2019 година.....18
17. **Заклучок** за давање согласност на Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Јавната општинска установа за деца - Детска градинка „Прва Радост” -Василево.....18

Решенија од Градоначалникот

- 1.Решение бр.08/2018 за потреба од јавна набавка.....19

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува **Одлуката** за усвојување на Завршната сметка на ОУ “Гоце Делчев” Василево за 2017 година,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден **30.03.2018 година.**

Бр.08-485/2
02.04.2018г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев с.р.

Овој Заклучок влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во “Службени гласник на Општина Василево“.

Бр.08-485/1
02.04.2018г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Крсте Панев с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на Р.М.“ бр 5/02), член 126 точка 1 алинеја 6 од Законот за основно образование (сл.весник на РМ бр.103/08,33/10,116/10,18/11,51/11,6/12,100/12) и член 22 точка 29 од Статутот на Општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр. 04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата редовна седница донесе,

ОДЛУКА

за усвојување на Завршната сметка на ОУ “Гоце Делчев” Василево за 2017 година

Член 1

Се усвојува Завршната сметка за 2017 година на ООУ “Гоце Делчев” Василево.

Член 2

Член 2

Овој Заклучок влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во “Службени гласник на Општина Василево“.

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

Бр.08-486/1
02.04.2018г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Крсте Панев с.р.

РЕШЕНИЕ

Се прогласува **Одлуката** за усвојување на Годишен План за вработување на ООУ „Гоце Делчев „ Василево за 2019 година,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден **30.03.2018 година.**

Бр.08–486/2
02.04.2018г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на Р.М.“ бр 5/02) и член 21 од Статутот на Општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр. 04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата редовна седница донесе,

ОДЛУКА

за усвојување на Годишен План за вработување на ООУ „Гоце Делчев“ Василево за 2019 година

Член 1

Се усвојува Годишен План за вработување на ООУ „Гоце Делчев“ Василево за 2019 година.

* * *

Член 2

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува **Одлуката** за усвојување ба Годишен план за вработување на Општина Василево за 2019 година,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден **30.03.2018 година.**

•

Бр.08–4087/2
02.04.2018г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев с.р.

Бр.08-487/1
02.04.2018г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Крсте Панев с.р

Врз основа член 20 а и 20 б од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на РМ“ број 27/14, 199/14 и 27/16), член 32 од Законот за административни службеници („Службен весник на РМ“ број 27/14, 199/2014, 48/2015, 154/2015, 5/2016, 142/2016) и член 21 од Статутот на Општина Василево (Сл.гласник на општина Василево“, бр.04/03,08/06 и 09/10) Советот на Општина Василево на својата редовна седница одржана на 30.03.2018 година, донесе

ОДЛУКА

за давање согласност за Годишен план за вработување на Општина Василево за 2019 година

Член 1

Со Одлуката се дава согласност на Годишниот план за вработување на Општина Василево за 2019 година, број 08-431/1 од 23.03.2018 година.

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува **Програмата** за спроведување на општите мерки за заштита на населението од заразни болести во 2018 година,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден **30.03.2018 година.**

Бр.08–488/2
02.04.2018г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев с.р.

Врз основа на член 14 став 2 од Законот за заштита на населението од заразни болести („Службен весник на РМ“ бр.66/04, 139/08, 99/09 □ 149/14) и член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М.“ бр 5/02), член 21 од Статутот на Општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр. 04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата редовна седница одржана на ден 30.03.2018 година донесе,

**ПРОГРАМА
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА
ОПШТИТЕ МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА
НА НАСЕЛЕНИЕТО ОД ЗАРАЗНИ
БОЛЕСТИ ВО 2018 ГОДИНА**

I.Вовед

Програмата за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести е во согласност со член 14 став 2 од Законот за заштита на населението од заразни болести („Службен весник на РМ“ бр. 66/04, 139/08, 99/09 и 149/14) и член 22 точка 9 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.05/02), и според истиот, заштитата на населението од заразни болести претставува организирана општествена активност со цел да се спречи појавата или да се намали, отстрани или искорени ширењето на заразни болести, кои се од посебно значење за Р. Македонија.

За заштита од заразни болести се спроведува епидемиолошки надзор и се применуваат општи и посебни мерки. По потреба се спроведуваат и вонредни мерки.

Епидемиолошкиот надзор го организираат и спроведуваат епидемиолошките служби при Институтот за јавно здравје и регионалните центри за јавно здравје.

Општите мерки за заштита од заразни болести ги програмираат и планираат општините, на предлог на Центрите за јавно здравје. Овие мерки вклучуваат:

1.Обезбедување безбедна вода за пиење и контрола на исправноста на водата;

2.Отстранување на отпадните води и цврстите отпадни материи на начин кој спречува загадување на човековата околина;

3.Обезбедување санитарно-технички и хигиенски услови во јавни објекти: (училишни и предучилишни установи, објекти за храна, објекти за водоснабдување, други јавни установи и други јавни места);

4.Вршење на превентивна дезинфекција, дезинсекција и дератизација;

5.Обезбедување на превентивно-промотивни активности за унапредување на здравјето на населението.

Општите мерки ги организира единицата на локална самоуправа и се спроведуваат во согласност со стандардите и постапките утврдени со закон за секоја дејност одделно.

Посебни (специфични) мерки за заштита на населението од заразни болести се:

1.Откривање на заразни болести-поставување дијагноза;

2.Лабораториско испитување за утврдување на причинителот на заболувањето;

3.Пријавување на заразни болести;

4.Епидемиолошки испитувања;

5.Превоз, изолација и лечење на болни од заразна болест;

6.Карантин и здравствен надзор;

7.Здравствени прегледи на одредени категории на вработени, како и на лица и

бацилоносители одредени со закон;

8.Имунизација и хемиопротекција;

9.Дезинфекција, дезинсекција и дератизација по епидемиолошки индикации.

Специфичните мерки за заштита од заразни болести ги планираат и извршуваат здравствените работници во референтни здравствени установи, според специфичната цел и мерки за кои се регистрирани.

Во услови на епидемии и катастрофи од поширок размер се спроведуваат и вонредни мерки за заштита од заразни болести. Вонредните мерки ги предлага Комисијата за заштита од заразни болести.

Спроведувањето на мерките за заштита на населението од заразни болести и средствата за нивно спроведување имаат приоритет во однос на спроведувањето на останатите мерки за здравствена заштита.

II.Активности

Со Програмата за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести се утврдуваат активностите, извршителите, роковите и изворите на финансиски средства за спроведување на општите мерки во спречувањето и сузбивањето на заразните и други заболувања на територијата на општина Василево.

Општите мерки и активности ги организира и следи општина Василево, во соработка со ЈЗУ Центар за јавно здравје - Струмица. За заштита на населението од заразни болести во општина Василево, во 2018 година, ќе се спроведат следниве општи мерки:

1.Обезбедување безбедна вода за пиење и контрола на исправноста на водата од регионалниот водовод и водоводите кои се во сопственост на МЗ;

2.Обезбедување на хигиено-технички услови во училишните и предучилишните установи;

3.Отстранување на цврстиот отпад, на отпад од вишок на земјоделски производи и отпадните води, на начин кој ќе овозможи заштита на човековата околина од загадување;

4.Вршење на превентивна дезинфекција, дезинсекција и дератизација и други

хигиено -технички мерки во населени места и други јавни површини;

5.Превентивно-промотивни активности за унапредување на здравјето на

населението.

1.1 Обезбедување безбедна вода за пиење и контрола на исправноста на водата од регионалниот водовод

Општина Василево во 2018 година ќе продолжи да се грижи за континуирано снабдување на населението со доволни количини на здравствено исправна вода за пиење.

Согласно Одлуката за комунален ред, организираното водоснабдување на најголем дел од населението во општина Василево го врши Јавното претпријатие „Турија“ Василево.

Верификација на квалитетот и исправноста на водата за пиење од регионалниот водовод и информирање на корисниците за квалитетот на водата го

врши ЈЗУ Центар за јавно здравје-Струмица.

Редовниот мониторинг се спроведува еднаш месечно се зимаат примероци од регионалниот водовод и од водоводите со кои стопанисуваат МЗ. Месечните извештаи за исправност се доставуваат до Општината, од кои се гледа исправноста на водата за пиење на регионалниот водовод и на другите водоводи во Општина Василево. Доколку извештаите се негативни Општината презема мерки кон истите за доведување на водата во исправна состојба за пиење.

2.1.Обезбедување на хигиено-технички услови во училишните и предучилишните установи

Децата и учениците се најосетливата категорија на население. За заштита на нивниот интегритет, а особено од заразна жолтица и други цревни заболувања се вршат и редовните контроли на училишните и предучилишните установи од страна на санитарниот и здравствен инспектор и лекарите од Центарот за јавно здравје.

Врз основа на теренските увиди сите училишта и градинки добиваат извештај за најдената состојба, со предлог мерки за подобрување доколку е потребно.

Секоја година пред почетокот на учебната година се изведува ДДД во училчните простории и предучилишните установи а по потреба и во текот на учебната година

3.1.Правилно и навремено отстранување на цврст отпад, вишок на производи од земјоделски култури и отпадни води

Според Одлуката за комунален

Р.бр,	КРИТИЧНИ МЕСТА
1.	По течението на река Струмечница од с. Дукатино до с. Пиперево
2.	По течението на река Турија од атарот на с. Пиперево до с. Доброшинци
3	Регионална депонија во Доброшинци

ред на општина Василево, организираното отстранување на цврст отпад и отпадни води го врши Јавното претпријатие „Турија“ Василево.

Населените места во Општина Василево не се целосно покриени со канализациска мрежа (фекална и атмосферска) и затоа за одредени

канализацион и мрежи се грижи Јавното претпријатие „Турија“ Василево а за оние кои не се под ЈП, се грижат МЗ од населените места од несовесното користење на канализацијата од граѓаните.

Контролни мерки:

-Изготвување на флаери и плакати за правилна дистрибуција на цврстиот отпад. Флаерите да се дистрибуираат со сметките за вода и отстранување на отпадот, а плакатите да се постават на регуларни места и на контејнерите за отпад.

4.1.Спроведување на превентивна дезинфекција, дезинсекција и дератизација (ДДД) во населени места и други јавни површини

Законот за заштита на населението од заразни болести налага превентивна дезинфекција, дезинсекција и дератизација во здравствени, училишни, предучилишни и социјални установи, зелени пазари, канализации, депонии и друго.

Спроведувањето на ДДД во установите и другите јавни објекти ќе се врши врз основа на побарувања или склучени договори помеѓу ЈЗУ ЦЈЗ Струмица или други правни лица што ги исполнуваат условите пропишани со закон и прописите донесени врз основа на него и корисниците на овие услуги.

Препораки за превентивна дезинфекција, дезинсекција и дератизација би биле: вршење на превентивна дезинсекција на критични точки во населени места како што има настанато диви депонии на цврст отпад од домаќинствата или вишок на земјоделски производи

5.1.Превентивно-промотивни активности за унапредување на здравјето на населението

Општината во соработка со Центарот за јавно здравје ќе го планираат и организираат спроведувањето на промоција на здравјето и превенцијата од заразни болести.

Во зависност од случувањата ќе се спроведуваат и типизирани предавања на учениците од основното и средното

образование за заштита од заразни болести.

III.Финансирање

Активностите утврдени со оваа програма ќе се реализираат со средства од Буџетот на општина Василево за 2018 година, според програмата средствата за дезинсекција и дератизација во висина од 300.000,00 денари. Овие средства се поделени за прскање во два турнуса, а праскањето ќе се изведува авионски со сите Општини од струмичкиот регион.

IV.Известување

Известувањето и информирањето на граѓаните ќе се врши преку соопштенија истакнати на јавни места, ВЕБ страната на општината, локалните медиуми, соработка на општината со МЗ, здружение на пчелари итн, за точниот термин на акцијата, видот на препаратот и начинот на изведување на третманот. 1

V.Мониторинг

Покрај претставник од локалната самоуправа-комунален инспектор, мониторинг над спроведувањето на превентивните активности на општина Василево за заштита на населението од заразни болести ќе врши и претставник од Центарот за јавно здравје како и претставник од Агенцијата за храна и ветеринарство.

VI.Завршни одредби

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен гласник на општина Василево“.

Бр.08-488/1
02.04.2018г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Крсте Панев с.р

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува **Решението** за разрешување и именување на членови и претседател на Управниот одбор на ЈПКД „Турија „ Василево,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден **30.03.2018 година.**

Бр.08-489/2
02.04.2018г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 5 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ“ бр.5/02), член 26 од Законот за јавните претпријатија (“Службен весник на РМ“ бр.38/96), член 21 став 1 точка 28 од Статутот на општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) , Советот на општина Василево на својата седница одржана на 30.03.2018 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ

за разрешување и именување на претседател и членови на Управниот одбор на ЈПКД „ Турија „ Василево

Член 1

Се разрешуваат членовите на Управниот одбор на ЈПКД„ Турија „ Василево :

- Иљо Иванов- претседател,
- Стојан Трајков - член;
- Алелсандар Ѓоргиев - член;
- Коце Ѓоргиев - член;
- Ванчо Андонов - член;

Член 2

За членови во Управниот одбор на ЈПКД„ Турија в Василево се именуваат:

- Ристо Лазаров- претседател,
- Марија Митрова - член;
- Ѓорги Костадинов - член;
- Павле Ѓоргиев - член;
- Симона Стојанова - член;

Член 3

Оваа Решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен гласник на општина Василево".

Бр.08-489/1
02.04.2018г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Крсте Панев с.р

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува **Решението** за разрешување и именување на членови и претседател на Надзорниот одбор на ЈПКД„ Турија “ Василево,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден **30.03.2018 година.**

Бр.08-490/2
02.04.2018г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 5 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/02), член 26 од Законот за јавните претпријатија ("Службен весник на РМ" бр.38/96), член 21 став 1 точка 28 од Статутот на општина Василево ("Службен гласник на ОВ" бр.04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата седница одржана на 30.03.2018 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ
за разрешување и именување на претседател и членови на Надзорниот одбор на ЈПКД,, Турија " Василево

Член 1

Се разрешуваат членовите на Надзорниот одбор на ЈПКД,, Турија " Василево :

- Илија Мицев - претседател,
- Драгица Василева - член;
- Славе Христов - член;
- Сашко Атанасов - член;
- Блажо Лазаров - член;

Член 2

За членови во Надзорниот одбор на ЈПКД,, Турија " Василево се именуваат:

- Ристо Велков - претседател,
- Петре Патриков - член;
- Томчо Јанев - член;
- Александар Тимов - член;
- Тони Еркчев - член;

Член 3

Оваа Решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен гласник на општина Василево".

Бр.08-489/1
02.04.2018г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Крсте Панев с.р

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево ("Службен

гласник на ОВ" бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува **Одлуката** за усвојување на измена и дополнување на Финансовиот извештај за надоместок на ОИК – Василево и ИО од општина Василево за локални избори 2017 година,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден **30.03.2018 година.**

Бр.08-491/2
02.04.2018г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев с.р.

Врз основа на член 36 став од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на Р.М." бр 5/02), и член 21 од Статутот на Општина Василево ("Службен гласник на ОВ" бр.04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата редовна седница одржана на 30.03.2018 година го донесе следниот,

ОДЛУКА

за усвојување на Измена и дополнување на Финансовиот извештај за надоместок на ОИК – Василево и ИО од општина Василево за локални избори 2017 година

Член 1

Се усвојува **Финансискиот извештај** за реализирани приходи и трошоци за оправдување на изборите преку ОИК.

Член 2

Составен дел на овој Заклучок е и **Финансискиот извештај** за реализирани приходи и трошоци за оправдување на изборите преку ОИК.

Член 3

Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на донесувањето а ќе се објави во “Службени гласник на Општина Василево“.

Бр.08-491/1 Совет на општина Василево
02.04.2018г. Претседател,
Василево Крсте Панев с.р

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

Врз основа на член 36 став 1 точка 5 од Законот за локална самоуправа (вСлужбен весник на РМг бр.5/02) и член 21 став 1 точка 28 од Статутот на општина Василево (вСлужбен гласник на општина Василево бр.4/03 ,08/06), Советот на општина Василево на својата редовна седница го донесе следното

РЕШЕНИЕ

за разрешување и именување на претседател на Комисијата за финансирање,буџет и локален економски развој

1. Се разрешува претседателот на **Комисијата за финансирање,буџет и локален економски развој**:

- Сандра Илиева - претседател;

2. За претседател на **Комисијата за финансирање,буџет и локален економски развој** се именува:

- Атанас Ристов - претседател

3. Оваа Решение влегува во сила од денот на нејзиното донесување, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Василево“.

Бр.08-492/1 Совет на општина Василево
02.04.2018г. Претседател,
Василево Крсте Панев с.р

* * *

РЕШЕНИЕ

Се прогласува **Решението** за разрешување и именување на претседател на Комисијата за финансирање,буџет и локален економски развој,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден **30.03.2018 година.**

Бр.08-492/2 Општина Василево
02.04.2018г. Градоначалник
Василево Марјан Јанев с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува **Решението** за разрешување и именување на член на Комисијата за урбанизам,комунални дејности и заштитата на животната средина,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден **30.03.2018 година.**

Бр.08-493/2 Општина Василево
02.04.2018г. Градоначалник
Василево Марјан Јанев с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 5 од Законот за локална самоуправа (вСлужбен весник на РМг бр.5/02) и член 21 став 1 точка 28 од Статутот на општина Василево (вСлужбен гласник на општина Василево бр.4/03 ,08/06), Советот на општина Василево на својата редовна седница го донесе следното

РЕШЕНИЕ

за разрешување и именување на член на Комисијата за урбанизам,комунални дејности и заштитата на животната средина

РЕШЕНИЕ**за разрешување и именување на член на
Комисијата за еднакви можности**

1. Се разрешува членот на **Комисијата за урбанизам, комунални дејности и заштитата на животната средина**:

- Сандра Илиева - член;

2. За член на **Комисијата за урбанизам, комунални дејности и заштитата на животната средина** се именува:

- Атанас Ристов - член;

3. Оваа Решение влегува во сила од денот на нејзиното донесување, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Василево“.

Бр.08-493/1 Совет на општина Василево
02.04.2018г. Претседател,
Василево Крсте Панев с.р

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува **Решението** за разрешување и именување на член на Комисијата за еднакви можности,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден **30.03.2018 година.**

Бр.08-494/2 Општина Василево
02.04.2018г. Градоначалник
Василево Марјан Јанев с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 5 од Законот за локална самоуправа (вСлужбен весник на РМг бр.5/02) и член 21 став 1 точка 28 од Статутот на општина Василево (вСлужбен гласник на општина Василево бр.4/03 ,08/06), Советот на општина Василево на својата редовна седница го донесе следното

1. Се разрешува членот на **Комисијата за еднакви можности**:

- Сандра Илиева - член;

2. За член на **Комисијата за еднакви можности** се именува:

- Атанас Ристов - член;

3. Оваа Решение влегува во сила од денот на нејзиното донесување, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Василево“.

Бр.08-494/1 Совет на општина Василево
02.04.2018г. Претседател,
Василево Крсте Панев с.р

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува **Одлуката** за усвојување на Годишниот извештај за спроведување на Програмата за развој на Југоисточниот плански регион 2015-2019 за 2017 година,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден **30.03.2018 година.**

Бр.08-495/2 Општина Василево
02.04.2018г. Градоначалник
Василево Марјан Јанев с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на Р.М.“ бр 5/02), член 21 од Статутот на Општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр. 04/03,08/06 и

09/10), Советот на општина Василево на својата редовна седница одржана на ден 30.03.2018 година донесе,

ОДЛУКА

за усвојување на Годишниот извештај за спроведување на Програмата за развој на Југоисточниот плански регион 2015-2019 за 2017 година

Член 1

Се усвојува Годишниот извештај за спроведување на Програмата за развој на Југоисточниот плански регион 2015-2019 за 2017 година.

Член 2

Составен дел на оваа Одлука е Годишниот извештај за спроведување на Програмата за развој на Југоисточниот плански регион 2015-2019 за 2017 година.

Член 3

Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во “Службени гласник на Општина Василево“.

Бр.08-495/1 Совет на општина Василево
02.04.2018г. Претседател,
Василево Крсте Панев с.р

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува **Одлуката** за усвојување на Годишниот извештај за работата на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион за 2017 година,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден **30.03.2018 година.**

Бр.08-496/2
02.04.2018г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на Р.М.“ бр 5/02), член 21 од Статутот на Општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр. 04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата редовна седница одржана на ден 30.03.2018 година донесе,

ОДЛУКА

за усвојување на Годишниот извештај за работата на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион за 2017 година

Член 1

Се усвојува Годишниот извештај за работата на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион за 2017 година.

Член 2

Составен дел на оваа Одлука е Годишниот извештај за работата на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион за 2017 година.

Член 3

Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во “Службени гласник на Општина Василево“.

Бр.08-496/1
02.04.2018г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Крсте Панев с.р

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево (“Службен

гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува **Одлуката** за утврдување на приоритетен проект кој ќе се финансира од европската инвестициона Банка,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден **30.03.2018 година.**

Бр.08-497/2
02.04.2018г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев с.р.

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 21 од Статутот на Општина Василево (“Службен гласник на Општина Василево “ бр.04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата седница одржана на 30.03.2018 година ја донесе следната

О Д Л У К А ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРИОРИТЕТЕН ПРОЕКТ КОЈ ЌЕ СЕ ФИНАНСИРА ОД ЕВРОПСКА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА

Член 1

Со оваа Одлука заради аплицирање и добивање на финансиски средства согласно Законот за задолжување на Република Македонија со заем кај Европската инвестициона банка по Договорот за заем по Проектот “Водоснабдување и одведување отпадни води“ (“Службен весник на Република Македонија“ бр.83/10) и член 2 од Одлуката за распределба на средства согласно Договорот за заем по Проектот “Водоснабдување и одведување отпадни води“ (“Службен весник на Република Македонија“ бр.154/10) се утврдува приоритетен проект, насловен како „Изградба на фекален канализационен систем во с.Василево “.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Василево“ .

Бр.08-497/1
02.04.2018г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Крсте Панев с.р

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува **Изјавата** дека Општина Василево ги исполнува условите за добивање на средства од Европската инвестициона банка,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден **30.03.2018 година.**

Бр.08-498/2
02.04.2018г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев с.р.

Врз основа на член 21 од Статутот на општина Василево (вСлужбен гласник на општина Василево бр.4/03 ,08/06), а во врска со Законот за задолжување на Република Македонија со заем кај Европската инвестициона банка по Договорот за заем по Проектот “Водоснабдување и одведување отпадни води“ (“Службен весник на Република Македонија“ бр.83/10) , Советот на општина Василево на седницата одржана на 30.03.2018 година, дава

ИЗЈАВА

дека Општина Василево ги исполнува следните услови

- Општина Василево има формирано Јавно претпријатие за комунални дејности „Турија“-Василево.

Бр.08-499/2
02.04.2018г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев с.р.

- Јавното претпријатие за комунални дејности „Турија“-Василево ги покрива услугите кои се однесуваат на водоснабдување и одведување на отпадни води, и не е оптоварено со долгови кои би го довеле во прашање неговото функционирање.

- Јавното претпријатие за комунални дејности „Турија“-Василево со утврдената тарифа овозможува покривање на трошоците за тековното и идно функционирање и одржување на Проектот.

- Проектите со кои ќе аплицира општината ќе бидат одобрени со одлука од Советот на општината, за секој проект посебно.

- Сите досега финансирани проекти за водоснабдување и одведување на отпадни води во Општина Василево од донации од државата или меѓународни институции се реализирани и се во функција.

- Доколку општината не ги исполни условите од дадената изјава се обврзува да ги врати средствата во целост.

Бр.08-498/1
02.04.2018г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Крсте Панев с.р

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува **Одлуката** за одобрување на финансиски средства на **ЈЗУ „ Општа Болница „ Струмица**,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден **30.03.2018 година**.

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 21 став 1 точка 43 од Статутот на општина Василево (“Службен гласник на Општина Василево “ бр.04/03,08/06, и 09/10), Советот на општина Василево на својата редовна седница одржана на 30.03.2018 година ја донесе следната,

ОДЛУКА

за одобрување на финансиски средства на ЈЗУ „ Општа Болница „ Струмица

член 1

Со оваа Одлука Советот на општина Василево одобрува финансиски средства во износ од **12.000,00** денари на **ЈЗУ „ Општа Болница „ Струмица**.

член 2

Средствата утврдени во член 1 се одобруваат на **ЈЗУ „ Општа Болница „ Струмица** за набавка на плакари за Интернетното одделение со интензивна нега при **ЈЗУ „ Општа Болница „ Струмица**.

член3

Средствата ќе се исплатат на сметката на **добавувачот на** плакари за Интернетното одделение со интензивна нега при **ЈЗУ „ Општа Болница „ Струмица – Мебел-СКФ Томе Симеон Димитров** од с.Иловица со сметка 290000001925016 депонент ТТК Банка.

член 4

Финансиските средства ќе се обезбедат од Буџетот на општина Василево за 2018 година

член 4

Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Василево.

Бр.08-499/1 Совет на општина Василево
02.04.2018г. Претседател,
Василево Крсте Панев с.р

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува **Одлуката** за усвојување на Годишен План за вработување на ЈОУДГ „ Прва радост „ Василево за 2019 година,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден **30.03.2018 година.**

Бр.08-500/2 Општина Василево
02.04.2018г. Градоначалник
Василево Марјан Јанев с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на Р.М.“ бр 5/02) и член 21 од Статутот на Општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр. 04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата редовна седница донесе,

ОДЛУКА

за усвојување на Годишен План за вработување на ЈОУДГ „ Прва радост „ Василево за 2019 година

Член 1

Се усвојува Годишен План за вработување на ЈОУДГ „ Прва радост „ Василево за 2019 година.

Член 2

Овој Заклучок влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во “Службени гласник на Општина Василево“.

Бр.08-500/1 Совет на општина Василево
02.04.2018г. Претседател,
Василево Крсте Панев с.р

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува **Заклучокот** за давање согласност на Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Јавната општинска установа за деца - Детска градинка „Прва Радост“ -Василево ,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден **30.03.2018 година.**

Бр.08-501/2 Општина Василево
02.04.2018г. Градоначалник
Василево Марјан Јанев с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на Р.М.“ бр 5/02), и член 21 точка 29 од Статутот на Општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр. 04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата редовна седница одржана на 30.03.2018 година донесе,

ЗАКЛУЧОК

за давање согласност на Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Јавната општинска установа за деца - Детска градинка „Прва Радост“ -Василево

1. Советот на општина Василево дава согласност на Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Јавната општинска установа за деца - Детска градинка „Прва Радост“ – Василево бр.01-172/1 од 21.03.2018 година

2. Овој Заклучок влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во “Службени гласник на Општина Василево“.

Бр.08-501/1 Совет на општина Василево
02.04.2018г. Претседател,
Василево Крсте Панев с.р

* * *

Градоначалникот на општина Василево врз основа на член 28 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“, бр.136/07, 130/08, 97/10, 53/11, 185/11, 24/12, 15/2013, 148/2013, 160/13, 28/2014, 43/2014, 130/14, 180/14, 78/15, 192/15, 27/16, 120/16 и 165/17), член 50 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“, бр. 5/02) и член 38 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“, бр.04/03, 08/06 и 09/10), донесе

РЕШЕНИЕ БР.08/2018 за потреба од јавна набавка

член 1

Со оваа Решение се утврдува потреба од јавна набавка на електрични материјали за сервисирање на уличното осветлување на територијата на општина Василево за период од 1 (една) година (суксесивна набавка).

Член 2

Набавката ќе се спроведе преку постапка со барање на прибирање на понуди со објавување на оглас преку ЕСЈН и завршува со електронска аукција во согласност со Законот за јавни набавки – Пречистен текст („Службен весник на РМ“, бр.27/16).

член 3

Проценетата вредност на набавката е 1.180.000 денари со ДДВ и е предвидена во Годишниот план за јавни набавки за 2018 година.

член 4

Критериум за избор на најповолен понудувач е понуда со:

- Најниска цена.

член 5

Постапката за набавката ќе ја спроведе Комисија за јавни набавки во општина Василево составена од 3 (три) члена, претседател и двајца членови на комисијата како и нивни заменици.

член 6

Средствата за реализација на набавката се обезбедени од Буџетот на општина Василево

член 7

За претседател и заменик претседател се именуваат:

- Ристо Михаилов - претседател;
- Блажо Стоилков - зам. претседател;

За членови и нивни заменици се именуваат:

- Убавка Стојчева - член;
- Соња Иванова - зам. член;
- Симона Шонтевска - член;
- Сузана Велкова - зам. член.

член 8

Оваа Решение влегува во сила од денот на донесување, а ќе се објави во “Службен гласник на општина Василево”.

Бр.09-470/1
30.03.2018г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев с.р.